

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (13) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 22 октомври 2020 година донесе

РЕШЕНИЕ **за усвојување на приговор**

1. Приговорот на Синани Адем од с. Черкези, Куманово УП2 09-138/20 од 21 август 2020 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-453 од 27 август 2020 година СЕ УСВОЈУВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-453 од 27 август 2020 година СЕ ПОНИШТУВА и предметот се враќа на повторно разгледување и одлучување.
3. Електродистрибуција да издаде Решение за поделба на мерно место согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Синани Адем од с. Черкези, Куманово до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-138/20 од 21 август 2020 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција).

Жалителот го оспорува Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција бр. 11-453 од 27 август 2020 година издадено од КЕЦ Куманово поради постоење на долг.

Во одговорот на Електродистрибуција е наведено дека жалителот е сопственик на постоечки објект за кој се бара поделба мерно место, кој има неплатен долг.

На 24 септември 2020 година Регулаторната комисија за енергетика се обрати до Електродистрибуција со барање за достава на дополнителна документација – правосилна пресуда издадена од надлежен орган од која може да се утврди дека има постоење на долг.

Електродистрибуција на 5 октомври 2020 година достави одговор со прилог Листа на отворени задолжувања, со информација за правосилните исправи врз основа на кои се склучени спогодби за плаќање на долгот рати.

На 8 октомври 2020 година се одржа седница на Комисијата за постапување по приговори на која се разгледуваше следната документација:

1. Одговор на Приговор УП2 09-138/20 од 21 август 2020 година со прилог:

- Приговор
- Полномошно од жалителот за Адвокат Милорад Стојмановски од Куманово од 5 август 2020 година
- Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа бр. 11-453 од 27 август 2020 година
- Спогодба бр. 03-28/010145/2019 од 14 ноември 2019 година
- Спогодба бр. 03-25/003795/2019 од 14 ноември 2019 година
- Спогодба бр. 03-25/003794/2019 од 14 ноември 2019 година,
- Листа на отворени задолжувања

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е основан.

Имено, од приложената документација и докази се утврди дека постојат потпишани Спогодби за исплата на преостанатиот долг на рати и по истите редовно се вршат уплати, што значи дека постојат услови за издавање на соодветно Решение за согласност за приклучок на електродистрибутивната мрежа согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09 – 138/20
22 октомври 2020 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски